

Предметна програма од втор циклус студии за задолжителен предмет				
1.	Наслов на предметот	Економика на аграрот		
2.	Код	АБ3101		
3.	Студиска програма	Агробизнис 3+2		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус на високо образование		
6.	Академска година/семестар	I година/ I семестар	7.	Број на ЕКТС 12
8.	Наставник	проф. д-р Наташа Данилоска доц. д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на високо образование, 180 ЕКТС		
10.	<p>Цели на предметната програма: Целта на овој предмет е да се дефинира дуалната природа на економиката на аграрот и да се разјасни нејзиното поле на делување, како и структурата и организацијата на земјоделскиот сектор. Со совладување на овој предмет студентите на јасен и на разбирлив начин ќе ги запознаат основните макроекономски и микроекономски принципи што важат во земјоделството и основните економски концепти што се применуваат за развој на агробизнисот. Преку овој предмет, студентите ќе се запознаат со: еволуцијата и механизмите на имплементација на аграрната политика, типологијата на инструментариумот којшто се користи во меѓународната и националната аграрна политика, како и конкретните инструменти и мерки коишто се практикуваат и го дефинираат микро и макроекономското опкружување во кое делува агробизнисот. Исто така, ќе добијат јасен и систематски преглед на прашањата кои треба да се имаат предвид при формулирањето на развојни стратегии во земјоделството, како и потешкотиите за нивно реализирање.</p> <p>Оспособен за (компетенции): Студентите ќе добијат неопходни знаења за местото и улогата на агробизнисот во економскиот развој но и улогата на државата во развој на земјоделството и агробизнисот.</p>			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Економиката на аграрот во системот на економски науки • Економиката на аграрот, економската и аграрната (земјоделската) политика • Земјоделството и економскиот развој • Дефинирање и специфики агробизнисот • Основни функции на агробизнисот и негова зависност од макро и микроекономското опкружување • Фактори на земјоделско производство • Влијание на аграрна политика врз агробизнисот • Пазар на земјоделски производи • Агробизнисот во глобалната економија 			
12.	<p>Методи на учење: Предавања и интерактивна настава поддржана со компјутерски и видео презентации, надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и нивна јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување на дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите.</p>			
13.	Вкупно расположлив фонд на време	15 недели (12 недели предавања + 3 недели консултации)		
14.	Распределба на расположливото време	12 ЕКТС x 30 часа=360 часа 90+270		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиторски), семинари, тимска работа	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	80 часа
		16.2.	Самостојни задачи	80 часа
		16.3.	Домашно учење	110 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		60 бода
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бода
	17.3.	Активности и учество		10 бода
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бод		5 (пет) (F)
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (S)
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услови за потпис и полагање на завршени испити	Редовност на настава и вежби, проектна задача		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Методи на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација		
22.	ЛИТЕРАТУРА			
22.1.	Задолжителна литература			
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
	1.	Ѓ. Ѓорѓески, Н. Данилоска	Вовед во економика на аграрот	Економски институт-Скопје
	2.	Гејл Л. Крејмер, Кларенс В. Јенсен	Економика на земјоделство и агробизнис	АрсЛАМИНА
	3.	Алан Беби, Ана - Марија Бренан	Земјоделска економија	ТРИ
	Година			
				2008
				2012
				2010
	22.2.	Дополнителна литература		
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач
1.		John B. Penson, JR, Oral Capps, JR, C. Parr Rosson	Introduction to agricultural economics	Upper Saddle River, New Jersey
2.		Александар Мурарцалиев	Нов приод кон предметот економика на аграрот	Економски институт-Скопје
3.		Крег С. Шифер, Кристин М. Монкада	Вовед во агрономија	АрсЛАМИНА
Година				
				2002